

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за поставување урбана опрема
(за поставување урбана опрема на јавна површина за времетраење дневно – 24
часа и краткотрајно – до 30 дена)

Податоци за подносителот на барањето:

Име и презиме *	
Контакт телефон - фиксен	
Контакт телефон - мобилен *	
e-mail *	
Назив на фирмата *	
Седиште на фирмата *	
Даночен број - ЕДБ *	
Жиро сметка *	
Депонент - Банка *	

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде:

- Решение за поставување урбана опрема:
 - за вршење на _____ дејност;
 - за времетраење од _____ до _____ година;
 - на ул. _____ бр. _____, Општина Центар во Скопје;

Во прилог на барањето доставувам:

- извод од соодветен регистар каде што е регистриран барателот (не постар од 6 месеци);
- извод од ДУП за предметниот локалитет;
- образложение на барањето;
- фотографии и цртежи со технички опис и димензии на предложената состојба и опрема, елементи на постојна комунална опрема, зеленило и инфраструктура;
- уплатница од 1.000,00 денари на ПП50 образец (тарифен број 93).

Изјава:

- Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар - Скопје за спроведување на оваа постапка.
- Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето.

Скопје, _____

Барател, _____

Напомена:

- Целокупната документација ќе се издава само на барателот или на лице со полномошно заверено на нотар.
- Административната такса за услугите на Општина Центар – Скопје се доставува заедно со дополнителната пропратна документација во архивата на Општина Центар - Скопје.

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: - Трезорска Сметка Буџет на Општина Центар – Скопје

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: - НБРМ

СМЕТКА: - 10000000063095

ИЗНОС: - 1000,00 денари

УПЛАТНА СМЕТКА: - 840 182 03182

ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: - 722315 00

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: - Административна такса тарифен број 93

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение поставување урбана опрема
(за поставување комерцијално-угостителска урбана опрема на јавна површина за
времетраење годишно – за период до 1 година)

Податоци за подносителот на барањето:

Име и презиме *	
Контакт телефон - фиксен	
Контакт телефон - мобилен *	
e-mail *	
Назив на фирмата *	
Седиште на фирмата *	
Даночен број - ЕДБ *	
Жиро сметка *	
Депонент - Банка *	

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде:

- Решение за поставување на урбана опрема¹:
 - за вршење на _____ дејност;
 - за времетраење од _____ до _____ година;
 - на површина која се наоѓа пред деловниот простор (локал) _____ m²;
 - број на конзумни места _____;
 - број на маси _____;
 - број на други елементи _____;
 - широчина на проодна пешачка површина во најтесниот дел _____;
 - на ул. _____ бр. _____, Општина _____ во Скопје;

Во прилог на барањето доставувам:

- За поставување урбана опрема на јавна површина:
 - Одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор;
 - извод од соодветен регистар каде што е регистриран барателот (не постар од 6 месеци);
 - имотен лист со соодветна намена на деловниот простор или договор за закуп;
- Елаборат/проект² за поставување на урбана опрема во четири примерока и на ЦД, со следната содржина:
 - назив и седиште на заинтересираниот субјект;

¹ Вредностите за површина на која се поставува урбаната опрема пред деловниот простор, бројот на конзумните места, маси, други елементи, и широчина на проодната пешачка површина во најтесниот дел мора да бидат согласно приложениот елаборат.

² 1. Сите детални цртежи и проекти треба да содржат приказ на регулациона линија, линија на градежна парцела, градежна линија, приказ на постојните објекти кои се наоѓаат околу бараната површина, заедно со нивните влезови, излозите и други фасадни отвори во приземјето, рампи и скали, како и велосипедските патеки, дрвјата, дрворедите, уличното осветлување, рекламните паноа, клупите, корпите за отпадоци, столпчињата, ПП апаратите, хидрантите, електричните разводни ормани и другите комунални елементи, односно објекти на комунална инфраструктура.

2. Деталните цртежи и проекти со опис на новата состојба треба да ги содржат границите и димензиите на површината на која се бара да се постави урбаната опрема и слободната проодна површина, како и пристапот за интервентни возила (пожарна, брза помош, полиција).

3. Сите елементи прикажани на деталните цртежи и проекти мора да бидат котирани и прецизно исцртани.

4. Површината за вршење дејност (и поставување урбана опрема) мора да биде дефинирана и со геодетски точки (координати) на посебен графички прилог во состав на елаборатот/проектот.

- регистрација на дејност, лиценца и овластување од одговорна проектантска куќа и одговорниот проектант;
- технички опис и приказ на урбаната опрема/фотографии и сл.;
- извод од ДУП за предметниот локалитет или микро-локациски услови во размер 1:1000;
- детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 и 1:200);
- детални цртежи со опис на новата состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 и 1:200, основи 1:100 и пресеци 1:100 или 1:50);
- Писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од станбено-деловниот објект што претставуваат повеќе од половина сопственици на посебните делови на објектот, заверена на нотар;
- Уплатница од 1.000,00 денари на ПП50 образец (тарифен број 93).

Изјава:

- Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар - Скопје за спроведување на оваа постапка.
- Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето.

Скопје, _____

Барател, _____

Напомена:

- Целокупната документација ќе се издава само на барателот или на лице со полномошно заверено на нотар.
- Административната такса за услугите на Општина Центар – Скопје се доставува заедно со дополнителната пропратна документација во архивата на Општина Центар - Скопје.

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: - Трезорска Сметка Буџет на Општина Центар – Скопје

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: - НБРМ

СМЕТКА: - 100000000063095

ИЗНОС: - 1000,00 денари

УПЛАТНА СМЕТКА: - 840 182 03182

ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: - 722315 00

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: - Административна такса тарифен број 93

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за поставување урбана опрема
(за поставување на комунална урбана опрема, монтажно-демонтажна урбана
опрема во функција на туристички, културни и спортски настани и рекламно-
информативна урбана опрема)

Податоци за подносителот на барањето:

Име и презиме *	
Контакт телефон - фиксен	
Контакт телефон - мобилен *	
e-mail *	
Назив на фирмата *	
Седиште на фирмата *	
Даночен број - ЕДБ *	
Жиро сметка *	
Депонент - Банка *	

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде:

- решение за поставување на урбана опрема:
 - за вршење на _____ дејност;
 - за времетраење од _____ до _____ година;
 - на површина која се наоѓа пред деловниот простор (локал) _____;
 - затварање на просторот (да / не) за период од _____ до _____;
 - на ул. _____ бр. _____, Општина Центар во Скопје;

Во прилог на барањето доставувам:

- Извод од соодветен регистар каде што е регистриран барателот (не постар од 6 месеци);
- Потврда за исполнување на минимално - технички услови за вршење дејност – комерцијално-угостителска, за улично продавање, за подолг временски период;
- Елаборат/проект³ за поставување на урбана опрема во четири примерока и на ЦД, со следната содржина:
 - назив и седиште на заинтересираниот субјект;
 - регистрација на дејност, лиценца и овластување од одговорна проектантска куќа и одговорниот проектант;
 - технички опис и приказ на урбаната опрема/фотографии и сл.;
 - извод од ДУП за предметниот локалитет или микро-локациски услови во размер 1:1000;
 - детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200);

³ 1. Сите детални цртежи и проекти треба да содржат приказ на регулациона линија, линија на градежна парцела, градежна линија, приказ на постојните објекти кои се наоѓаат околу бараната површина, заедно со нивните влезови, излозите и други фасадни отвори во приземјето, рампи и скали, како и велосипедските патеки, дрвјата, дрворедите, уличното осветлување, рекламните паноа, клупите, корпите за отпадоци, столпчињата, ПП апаратите, хидрантите, електричните разводни ормани и другите комунални елементи, односно објекти на комунална инфраструктура.

2. Деталните цртежи и проекти со опис на новата состојба треба да ги содржат границите и димензиите на површината на која се бара да се постави урбаната опрема и слободната проодна површина, како и пристапот за интервентни возила (пожарна, брза помош, полиција).

3. Сите елементи прикажани на деталните цртежи и проекти мора да бидат котирани и прецизно исцртани.

4. Површината за вршење дејност (и поставување урбана опрема) мора да биде дефинирана и со геодетски точки (координати) на посебен графички прилог во состав на елаборатот/проектот.

- детални цртежи со опис на новата состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200, основи 1:200 или 1:100, пресеци 1:100 или 1:50 и детали 1:50 или 1:25) дополнително доставуваат заинтересираните субјекти за поставување на комунална урбана опрема и рекламно-информативна урбана опрема.
- За поставување монтажно-демонтажни челични конструкции во функција на манифестации, како што се:
 - бини, сцени и придружни содржини;
 - слободно стоечки натстрешници и сл.;
 - монтажно демонтажни етажни паркинзи;
- Покрај наведената документација од алинеа 3, потребно е да се достави и ревидиран основен проект со предвидените фази.
- Уплатница од 1.000,00 денари на ПП50 образец (тарифен број 93).

Изјава:

- Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар - Скопје за спроведување на оваа постапка.
- Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето.

Скопје, _____

Барател, _____

Напомена:

- Целокупната документација ќе се издава само на барателот или на лице со полномошно заверено на нотар.
- Административната такса за услугите на Општина Центар – Скопје се доставува заедно со дополнителната пропратна документација во архивата на Општина Центар - Скопје.

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: - Трезорска Сметка Буџет на Општина Центар – Скопје

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: - НБРМ

СМЕТКА: - 100000000063095

ИЗНОС: - 1000,00 денари

УПЛАТНА СМЕТКА: - 840 182 03182

ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: - 722315 00

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: - Административна такса тарифен број 93